

А-Дозвола за усогласување со оперативен план

Име на компанијата: **Акционерско друштво за производство
на електрична енергија, ТЕЦ Неготино
во државна сопственост, Неготино**

Адреса: **с.Дуброво**
Поштенски број и град: **1440 Неготино**

Број на дозвола

{Бр}

Содржина

Нацрт дозвола за усогласување со оперативен план.....	i
Содржина.....	ii
Вовед.....	iii
Дозвола.....	1
1 Инсталација за која се издава дозволата.....	2
2 Работа на инсталацијата.....	4
2.1 Техники на управување и контрола.....	4
2.2 Суровини(вклучувајќи и вода).....	5
2.3 Техники на работа.....	6
2.4 Заштита на подземните води.....	7
2.5 Ракување и складирање на отпадот.....	7
2.6 Преработка и одлагање на отпад.....	10
2.7 Енергетска ефикасност.....	12
2.8 Спречување и контрола на несакани дејствија.....	12
2.9 Бучава и вибрации.....	14
2.10 Мониторинг.....	14
2.11 Престанок на работа.....	15
2.12 Инсталации со повеќе оператори.....	16
3 Документација.....	17
4 Редовни извештаи.....	19
5 Известувања.....	20
6 Емисии.....	21
6.1 Емисии во воздух.....	21
6.2 Емисии во почва.....	24
6.3 Емисии во вода(различни од емисиите во канализација).....	25
6.4 Емисии во канализација.....	28
6.5 Емисии на топлина.....	28
6.6 Емисии на бучава и вибрации.....	28
7 Пренос до пречистителна станица за отпадни води.....	29
8 Услови надвор од локацијата.....	30
9 Оперативен план.....	31
10 Договор за промени во пишана форма.....	32
Додаток 1.....	33
Додаток 2.....	34

Речник на користени поими

Министерство за животна средина и просторно планирање Дозвола Бр.

Датум на издавање на Дозволата

Аеросол	Суспензија на цврсти и течни честички во гасен медиум.
Атмосферска вода	Дождовна вода што дотекува од покриви и места каде што не се одвиваат процесите.
Барање	Барањето поднесено од страна на Операторот за оваа дозвола
ГВЕ	Гранични вредности на емисија
ГИЖС	Годишен извештај за животна средина
Годишно	Приближно во интервали на 12 месеци Период или дел од период од 12 последователни месеци
Гранични вредности на емисија	Масата, изразена во смисла на одредени специфични параметри, концентрацијата и/или нивото на испуштање, кои не смеат да бидат надминати во текот на еден или повеќе временски периоди.
Граница за масен проток	Гранична вредност на емисија која е изразена како максимална маса на една супстанција што може да биде емитирана во единица време.
dB(A)	Децибели
Ден	Секој период од 24 часа
Дневно	За време на сите денови од работата на инсталацијата и во случај на емисии, кога емисиите се одвиваат ; со најмалку едно мерење во било кој еден ден.
Договор	Писмен договор
Документација	Секој извештај, запис, податок, слика, предлог, интерпретација или друг документ во писмена или електронска форма кој се бара со оваа дозвола
I.S.EN	Интернационален стандард ЕН
Индустриски не опасен отпад	Согласно дефиницијата за “индустриски не опасен отпад“ од член 6 од Законот за управување со отпад: Индустриски неопасен отпад е отпадот што се создава при производствените процеси во индустријата и не содржи опасни карактеристики од комуналниот отпад;
Инсталација	Согласно дефиницијата за “инсталација“ од член 5 од Законот за животна средина : - во однос на интегрираните еколошки дозволи, е неподвижна техничка единица каде што се вршат една или повеќе пропишани активности и активности кои се непосредно поврзани со нив, а кои би можеле да имаат ефект врз емисиите и врз загадувањето; - во однос на спречувањето и контролата на хавариите со учество на опасни супстанции, инсталација е техничка единица во рамките на еден систем во кој се произведуваат, употребуваат, складираат или се ракува со опасни супстанции. Таа ја вклучува целокупната опрема, објекти-те, цевководите, машините, алатките, приватните железни споредни колосеци, станиците за истовар кои ја опслужуваат инсталацијата, складовите или сличните градби, потребни за работа на инсталацијата.
ИСКЗ	Интегрирано спречување и контрола на загадувањето

ISO	Интернационална организација за стандарди
К	Келвин (единица мерка за температура).
kPa	Кило Паскали.
Квартално	Цел или дел од период од три последователни месеци почнувајќи од првиот ден на Јануари, Април, Јули или Октомври.
Leq	Еквивалентно континуирано ниво на звук
Локација	Секоја резидентна куќа, хотел, болници, училишта, верски објекти, или било други места и објекти за кои е потребно
чувствителни на бучава (ЛЧБ)	отсуство на бучава со нивоа кои предизвикуваат непријатност.
МДК	Максимална дозволена концентрација на загадувачки материји во гасовите кои се емитураат.
Месечно	Минимум 12 пати во текот на една година, приближно вомесечни интервали.
Надлежен орган	Тело одговорно за издавање на ИСКЗ дозволи
НДТ	Најдобри достапни техники
Ноќно време	Од 22.00 до 08.00 часот
Одржува	Чување во добра состојба, вклучувајќи и редовна инспекција, сервисирање, калибрација и поправки доколку се потребни, со цел адекватно да извршува функцијата.
Оператор	Согласно дефиницијата за “Оператор” од член 5 од Законот за животна средина: - секое правно или физичко лице кое врши професионална активност, или врши активности преку инсталацијата и/или ја контролира, или лице на кое му се доверени или делегирани овластувања за донесување економски одлуки во однос на активноста или техничкото работење, вклучувајќи го и носителот на дозволата или овластување за таквата активност, односно лицето кое е задолжено да регистрира или алармира за активноста.
Полугодишно	Целиот или дел од периодите од 6 последователни месеци
Постројка	Секое место или простор употребен за преработување или пак третман на отпадот.
Праг за масен проток	Количина на масен проток, над која се применува ограничување со МДК
ПРЕО	Проценка на ризикот од еколошка одговорност
Прилог	Секое повикување на Прилог од оваа дозвола се однесува на прилози поднесени како дел од оваа дозвола
Примерок	Доколку контекстот на оваа дозвола не кажува нешто спротивно, примерокот ќе вклучи мерење со електронски инструменти.
ПСОВ	Пречистителна станица за отпадни води
ПУЖС	Програма за управување со животната средина
ПУРЗ	План за управување со ризикот по затворање
Работни часови	Часови/време во кое инсталацијата има дозвола/е овластена да работи.
РЗПЗМ	Регистер на загадувачи и пренос на загадувачки материји.

РК	Растворен кислород
СЧ	Суспендирани честички
Санитарен/комунален ефлуент	Отпадни води од тоалетите, местата за миење и кантината во инсталацијата.
Слика	Секое повикување на слика или број на слика значи слика или број на слика содржани во барањето, освен ако не е на друг начин договорено.
Стандардна метода	Национална, европска или интернационално признаена процедура (пр. И.С. ЕН, ИСО, ЦЕН, БС или еквивалентно).
СУЖС	Систем за управување со животната средина
ХПК	Хемиска потрошувачка на кислород
БПК	Биолошка потрошувачка на кислород за 5 дена
ЦЕН (CEN)	Comite Europeen De Normalisation – European Committee for Standardisation.

Вовед

Овие воведни белешки не се дел од дозволата

Следната дозвола е издадена согласно Законот за животна средина (Службен весник бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/2010, 51/2011, 123/2012 и 93/2013) за работа на инсталација што извршува една или повеќе активности наведени во Уредбата на Владата за "Определување на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола со временски распоред за поднесување оперативни планови", до одобреното ниво во Дозволата.

Краток опис на инсталацијата регулирана со оваа дозвола

Други интегрирани дозволи поврзани со оваа инсталација		
Сопственик на дозволата	Број на дозвола	Дата на издавање
Нема		

Заменети дозволи/Согласности/Овластувања поврзани со оваа инсталација		
Сопственик	Референтен број	Дата на издавање

Термоелектричната централа "Неготино" се наоѓа на локација Дуброво во близина на градот Неготино од десната страна на реката Вардар.

Основна дејност на Инсталацијата е производство на електрична енергија со просечно годишно производство од 400 GWh електрична енергија.

Првите киловатчасови електрична енергија потекле на 10 март 1978 година односно извршена е синхронизација на ТЕЦ Неготино со електроенергетскиот систем . За изминативе 30 години блокот има произведено вкупно 3.960,37 GWh за што е потрошено 1.026.024 t мазут и 36.675 погонски часови.Термоелектраната "Неготино" честопати од почетокот на работата во 1978 година па до денес е чувана како "ладна резерва",така да и количеството на произведена електрична енергија варира од година во година.

Ладењето во термоелектраната"Неготино" е решено со водата од реката Вардар како основен снабдувач за разладна вода, додека сирова(технолошка) вода се зема од бунарите кои се наоѓаат на левиот брег од реката Вардар.Оваа вода поминува низ процес на декарбонизација и деминерализација во постројка за обработка на водата

со произведен капацитет од 100 t/h, по шемата на тростепено обесолување и таа е предвидена за пополнување на загубите во паракондензатниот тракт на блокот.

Блочната постројка за обесолување со произведен капацитет од 380 t/h, е наменета за прочистување на сите потоци на кондензат и обесолена вода кои водат кон кондензаторот на турбината, од продуктите на корозијата и солите, со цел да се обезбеди пропишаниот квалитет на вода за напојување.

Мазутот во термоелектраната се доставува со железнички вагон-цистерни директно во преточувалиште од каде потоа се доведува во резервоари за мазут, кој со помош на цевоводи се дистрибуира до главниот котел и до стартната котлара. За стартување на главниот погонски котел, во кругот на електраната постои помошна котлара во која се инсталирани два помошни парни котла со по четири горелници на мазут.

Термоелектраната е со снага од 210 MW со инсталиран еден блок (котел, турбина, генератор) на течно гориво-мазут, со можност за надградба на уште еден блок од 210 MW. Електричната енергија се произведува според технолошкиот процес, во кој хемиски врзаната енергија во мазутот со согорување во котелот се претвора во топлотна енергија на водената пара. Топлотната енергија на водената пара во турбината се претвора во механичка енергија, механичката енергија во генераторот се претвора во електрична енергија како трифазна наизменична струја. Понатаму со трансформатор се трансформира на потребното напонско ниво, односно, од пониско на повисоко ниво при пренос на поголеми далечини или од повисоко ниво на пониско ниво за прилагодување кон потрошувачите.

Во термоелектраната се генерира течен (од масла) отпад и цврст (комунален и повремено од ремонт) отпад. Генерираниот течен отпад од типот на турбинско и трансформаторско масло се рециклира и повторно се враќа во процесот на производство, предходно контролиран во сопствена та лабораторија. Релативното мало количество на отпадно моторно масло се меша со поголемото количество на мазут и согорува во процесот на производство на електрична енергија.

Цврстиот комунален отпад со контејнери се одведува од страна на ЈКП. Другиот тип на цврст отпад во зависност од видот, се продава на овластени фирми или го превзема изведувач на ремонтот.

Во термоелектраната се генерираат отпадни води од типот на индустриски, санитарен и атмосферски карактер. Индустриските и санитарните отпадни води преку одводни канали се вливаат во реката Вардар.

Комуникација

Доколку сакате да контактирате со Органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина (во понатамошниот текст Надлежниот орган) во врска со оваа дозвола, ве молиме наведете го Бројот на дозволата.

За било каква комуникација контактирајте го Министерството за животна средина и просторно планирање на следната адреса:

Бул. Гоце Делчев бр.18 Скопје, Република Македонија

Доверливост

Дозволата го обврзува Операторот да доставува податоци до Надлежниот орган. Надлежниот орган ќе ги стави податоците во јавните регистри, согласно потребите на Законот за животна средина. Доколку Операторот смета дека било кои од обезбедените податоци се деловно доверливи, може да се обрати до Надлежниот орган да ги из земе истите од регистарот, согласно Законот за животна средина. За да и овозможи на Надлежниот орган да определи дали податоците се деловно доверливи, Операторот треба истите јасно да ги дефинира и да наведе јасни и прецизни причини поради кои бара изземање. Операторот може да наведе кои документи или делови од нив ги смета за деловно или индустриски доверливи, согласно Законот за животна средина, чл.55 ст. 2, точка 4. Операторот ќе ја наведе причината поради која Надлежниот орган треба да одобри доверливост. Податоците и причината за доверливост треба да бидат приложени кон барањето за интегрирана еколошка дозвола во посебен плик.

Промени во дозволата

Оваа дозвола може да се менува во согласност со Законот за животна средина.

Предавање на дозволата при престанок на работа на инсталацијата

При делумен или целосен престанок со работа на инсталацијата, Операторот го известува органот. Со цел барањето да биде успешно, операторот мора да му покаже на Надлежниот орган, согласно член 120 ст. 3 од Законот за животна средина, дека не постои ризик од загадување и дека не се потребни понатамошни чекори за враќање на местото во задоволителна состојба.

Пренос на дозволата

Пред да биде извршен целосен или делумен пренос на дозволата на друго лице, треба да се изготви заедничко барање за пренос на дозволата од страна на постоечкиот и предложениот сопственик, согласно член 118 од Законот за животна средина. Доколку дозволата овластува изведување на посебни активности од областа на управувањето со отпад, тогаш е потребно да се приложи уверение за положен стручен испит за управување со отпад за лицето задолжено за таа активност.

Преглед на барани и доставени документи

Предмет	Датум	Коментар
Барање {Бр.}	Добиено	
Барање бр.11-7787/1	26.11.2008	Доставеното барање имаше недостатоци
Известување бр.11-8820 /1 до институциите за барањето бр.11-7787/1	17.09.2012	Доставен примерок од барањето бр.11-7787/1 до Државниот инспекторат за животна средина
Барање за дополнување бр. 11-9314/1	28.09.2012	Напишан Заклучок 1 поради недостаток на податоци во барањето
Дополнување бр.11-9314/2	02.11.2012	Доставено е дополнувањето по Заклучок 1 од 28.09.12 г.
Објава на барањето за добивање на дозвола за усогласување со оперативен план бр. 11-9314/3	16.11.2012	Објавено е барањето во дневниот печат –Нова Македонија на 23.11.2012 год.
Известување бр.11-9314/4 до институциите за барањето бр. 11-7787/1	16.11.2012	Доставен е примерок од барањето бр.11-7787/1 до Министерство за економија
Известување бр.11-9314/4 до институциите за барањето бр. 11-7787/1	16.11.2012	Доставен е примерок од барањето бр.11-7787/1 до Министерство за здравство
Известување бр.11-9314/4 до институциите за барањето бр. 11-7787/1	16.11.2012	Доставен е примерок од барањето бр.11-7787/1 до Општина Неготино
Записник бр.13-03-1473 за извршен увид на инсталацијата	13.02.2013	Доставен записник по однос на увидот од страна на Државен инспекторат за животна средина
Заклучок 2 бр.11-9314/5	15.02.2013	Напишан заклучок 2 за дополнување на податоци по однос Записникот од увидот
Дополнување бр.11-2520/1	18.03.2013	Доставено е дополнувањето по Заклучок 2 од 15.02. 13 г
Објава на Нацрт А-Дозволата бр.11-2520/2	13.05.2013	Објавена е Нацрт дозволата во весникот Вечер"и "Коха"и на web страната на МЖСПП
Одлука за отпочнување на преговори и формирање на	18.06.2013	Определен е тимот кој ќе учествува во

тим за преговори бр.11-2520/3		преговорите од страна на МЖСПП
Покана за прв состанок за преговори бр.11-2520/4	25.06.2013	Доставена покана до АД ТЕЦ Неготино, Неготино
Записник 1 од одржани преговори бр. 11-2520/5	30.07.2013	Доставен записник до АД ТЕЦ Неготино
Записник од извршен инспекциски надзор бр.13-03-1473	05.08.2013	Направен е записник по увид во однос на А-дозволата

Дозвола

Закон за животна средина

Дозвола

Број на дозвола

{Бр.}

Надлежниот орган за животна средина во рамките на својата надлежност во согласност со член 95 од Законот за животна средина (Сл. весник бр 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/2010, 51/2011, 123/2012 и 93/2013), го овластува

Акционерско друштво за производство на електрична енергија, ТЕЦ Неготино во државна сопственост, Неготино ("Оператор"),

со регистрирано седиште на

Адреса: **с.Дуброво**
Поштенски број Град: **1440 Неготино**
Држава : **Република Македонија**

Број на регистрација на компанијата **6026796**

да раководи со Инсталацијата

Цело име на инсталацијата: **Акционерско друштво за производство на електрична енергија, ТЕЦ Неготино во државна сопственост, Неготино**

Адреса: **с.Дуброво**
Поштенски број Град: **1440 Неготино п.ф.95**

во рамките на дозволата и условите во неа.

МИНИСТЕР
Abdilaqim Ademi

Датум

Услови

1 Инсталација за која се издава дозволата

- 1.1.1 Операторот е овластен да изведува активности и/или поврзани активности наведени во Табела 1.1.1.

Табела 1.1.1(а) основна активност		
Активност од Анекс 1 од Уредбата за определување на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола со временски распоред за поднесување оперативни планови	Опис на наведената активност	Граници на наведената активност
1.1 Согорувачки инсталации со номинален топлински влез поголем од 50 MW	Производство на електрична енергија	Производство на трифазна наизменична струја и трансформирање на повисоко напонско ниво.
Табела 1.1.1(б) основни придружни активности		
Помошна котлара	За стартување на главниот котел	Само за стартување
Снабдување со вода	-Од реката Вардар-разладна вода, -Од бунари-технолошка вода	-За ладење на кондензаторот на турбината и лежишта, -за надокнадување на деминерализирана вода во енергетските котли
Електролизна станица	Разложување на обесолена вода со едностраночна струја во присуство на електролит	Производство на водород и кислород
Хемиска подготовка на вода	Процес на декарбонизација и деминерализација на водата	За пополнување на загубите на вода на паракондензатниот тракт на блокот
БОУ-Постројка за прочистување на кондензатот на блокот	Прочистување на сите потоци кондензат и обесолена вода од продукти на корозија и соли	За обезбедување на квалитетна вода за напојување на кондензаторот на турбината
Блок трансформатори	За пренос на електричната енергија	Трансформирање на електричната енергија од пониско на повисоко ниво и обратно

1.1.2 Активностите овластени во условите 1.1.1 ќе се одвиваат само во рамките на локацијата на инсталацијата, прикажана подолу во планот.





Граници на локацијата на ТЕЦ Неготино

- 1.1.3 Оваа Дозвола е само за потребите на ИСКЗ според Законот за животна средина (Службен весник на РМ 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 54/11, 123/12 и 93/13) и ништо во оваа Дозвола не го ослободува Операторот од обврските за исполнување на условите и барањата од други закони и подзаконски акти.
- 1.1.4 Инсталацијата ќе работи, ќе се контролира и ќе се одржува и емисиите ќе бидат такви како што е наведено во оваа дозвола. Сите програми кои треба да се изготват според условите на оваа Дозвола стануваат дел од дозволата

2 Работа на инсталацијата

2.1 Техники на управување и контрола

2.1.1 Инсталацијата за која се издава дозволата, согласно условите во дозволата, ќе биде управувана и контролирана онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.1.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган во писмена форма.

Табела 2.1.1 : Управување и контрола		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Организациона структура	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје III	26.11.2008
Лиценца за вршење енергетска дејност	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје III	26.11.2008
Упраавување со отпад	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје V.2	26.11.2008
Контрола на емисии	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје VIII	26.11.2008
Лабораторија за хемиски испитувања	Барање и Прилог кон барањето, Поглавје IV	26.11.2008

2.1.2 Целата инсталација, опремата и техничките средства користени во управувањето со Инсталацијата за која се издава дозволата, ќе бидат одржувани во добра оперативна состојба.

2.1.3 Во инсталацијата за која се издава дозволата ќе работи персонал кој е соодветно обучен и целосно запознаен со барањата од дозволата.

2.1.4 Копија од оваа дозвола и оние делови од барањето на кои се однесува дозволата ќе бидат достапни во секое време, за целиот персонал вклучен во изведување на работата што е предмет на барањата од дозволата.

2.1.5 Целиот персонал ќе биде целосно запознаен со оние аспекти од условите од дозволата, кои се однесуваат на нивните обврски и ќе им биде обезбедена соодветна обука и пишани инструкции за работа, со цел да им помогнат во извршувањето на нивните обврски.

2.1.6 ТЕЦ Неготино нема воведено сертифициран систем за управување со животната средина. Тоа е предвидено со Активност бр 6 од Оперативниот план

2.2 Суровини (вклучувајќи и вода)

- 2.2.1 Операторот, согласно условите од дозволата, ќе користи суровини (вклучувајќи ја и водата) онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.2.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган во писмена форма.
- 2.2.2 Операторот ќе обезбеди дозвола за користење на водата за производство на електрична енергија и други погонски потреби, согласно Законот за води

Табела 2.2.1 : Суровини (вклучувајќи и вода)		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Детали на суровини, меѓупроизводи и производи	Барање и прилог кон барањето, Поглавје IV, Тб.IV.1.1	26.11.2008
Детали на суровини, меѓупроизводи и производи	Барање и прилог кон барањето, Поглавје IV, Тб.IV.1.2	26.11.2008
Детали на суровини, меѓупроизводи и производи	Дополнување на барањето Тб. IV.1.1	18.03.2013



Шематски приказ на системот за ладење во ТЕЦ Неготино

2.3 Техники на работа

2.3.1 Инсталацијата за која се издава дозволата, согласно условите во дозволата, ќе се води на начин и со примена на техники опишани во документите наведени во Табела 2.3.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган во писмена форма.

Табела 2.3.1 : Техники на работа		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Снабдување со вода	Барање и прилог кон барањето, Поглавје II Т.1.2.1	26.11.2008
Производство на електрична енергија	Барање и прилог кон барањето, Поглавје II Т.1.2.2; Т.1.2.4; Т.1.2.5; Т.1.2.6	26.11.2008
Помошна котлара	Барање и прилог кон барањето, Поглавје II Т.1.2.3	26.11.2008
Електролизна станица	Барање и прилог кон барањето, Поглавје II.Т.1.3.1	26.11.2008
ХПВ-Хемиска подготовка на вода	Барање и прилог кон барањето, Поглавје II.Т.1.3.2	26.11.2008
БОУ-Постапка за прочистување на кондензатот на блокот	Барање и прилог кон барањето, Поглавје II.Т.1.3.3	26.11.2008
Технологии за намалување и контрола на емисиите	Барање и прилог кон барањето, Поглавје VIII	26.11.2008

2.4 Заштита на подземните води

2.4.1 Инсталацијата за која се издава дозволата, согласно условите во дозволата, ќе биде контролирана како што е опишано во документите наведени во Табела 2.4.1, или на друг начин договорени со Надлежниот орган на писмено.

Табела 2.4.1 : Заштита на подземните води		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Ракување со суровини, меѓупроизводи, производи и материјали	Барање и прилог кон барањето, Поглавје V.1	26.11.2008
Опис на управување на течен и цврст отпад	Барање и прилог кон барањето, Поглавје V.2 Анекс 1 Тб.V.2.1 и Тб.V.2.2	26.11.2008
Технолошка шема на движење на отпадните води	Дополнување на барање бр.11-9314/2	02.11.2012
Опис на управување на течен и цврст отпад	Дополнување на барањето Тб.V.2.1 и Тб.V.2.2	18.03.2013
Шема на замазутени и маслени отпадоци	Дополнување на барањето бр.11-2520	18.03.2013

2.4.2 Суровините, помошните материјали и меѓупродукти ќе се складираат на места наменети за тоа, соодветно заштитени против истекување со цел превентивност од загадување. Материјалите јасно ќе бидат означени и соодветно одделени.

2.4.3 Товарењето и истоварувањето на материјалите ќе се извршува на места наменети за тоа, заштитени од истекување и истурање.

2.4.4 Операторот после реализација на Активноста бр.3 од Оперативниот план ќе врши еднаш годишно мониторинг на подземните води и за резултатите ќе го извести Надлежниот орган.

2.5 Ракување и складирање на отпадот

2.5.1 Операторот, согласно условите од дозволата, ќе ракува и ќе го складира отпадот онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.5.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган на писмено.

Табела 2.5.1 : Ракување и складирање на отпадот		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Управување со отпад	Барање и прилог кон барањето, Поглавје V.2	26.11.2008
Отпад-Користење/одложување на опасен отпад	Барање и прилог кон барањето, Поглавје V.2 , Анекс 1 Тб.V.2.1	26.11.2008
Отпад-Друг вид на користење/одложување на отпад	Барање и прилог кон барањето, Поглавје V.2 , Анекс 1 Тб.V.2.2	26.11.2008
Отпад Користење/одложување на опасен и друг вид на неопасен отпад	Дополнување на барањето Тб.V.2.1 и Тб.V.2.2	18.03.2013

- 2.5.2 Материјалите кои чекаат за повторно враќање во процесот ќе бидат складирани на места наменети за тоа.
- 2.5.3 Операторот ќе обезбеди целиот отпад кој се генерира на локацијата да го предаде на правно лице кое поседува соодветна дозвола за секој вид отпад, согласно Законот за управување со отпад.
- 2.5.4 Не покасно од 3(три) месеци од датумот на издавањето на Дозволата Операторот ќе подготви Програма за управување со отпадот, која ќе ја одобри Надлежниот орган со вклучени информации за условите на складирање, транспорт и отстранување и ако има потреба ќе обезбеди копии од договорите за продавање и/или отстранување на отпадот.
- 2.5.5 Како дел од ГИЖС, Операторот на секои 12 (дванаесет) месеци ќе приложува Извештај за управување со отпад, со прикажани места за складирање на отпадот.
- 2.5.6 Доколку не е одобрено во писмена форма од страна на Надлежниот орган, на Операторот му се забранува да го меша опасниот отпад од една категорија со опасен отпад од друга категорија или со неопасен отпад.

Табела 2.5.2 : Отпад складиран на самата локација			
Опис на отпадот	Место на складирање на самата локација	Начин на складирање	Услови на складирање
Моторно масло	Метални буриња	Привремено одложување на постојната локација, до реализација на Активност бр.4 од Оперативниот план	Одложувањето на предвиденото место, до согорување заедно со мазутот, треба да обезбедува услови кои не дозволуваат влијание врз животната средина
Хидраулично масло	Метални буриња	Привремено одложување на постојната локација, до реализација на Активност бр.4 од Оперативниот план	Одложувањето на предвиденото место, до согорување заедно со мазутот, треба да обезбедува услови кои не дозволуваат влијание врз животната средина
Турбинско масло	Метални буриња	Привремено одложување на постојната локација, до реализација на Активност бр.4 од Оперативниот план	Одложувањето на предвиденото место до рециклирање и враќање повторно во процесот на производство, треба да обезбедува услови кои не дозволуваат влијание врз животната средина

продолжение			
Опис на отпадот	Место на складирање на самата локација	Начин на складирање	Услови на складирање
Трансформаторско масло	Метални буриња	Привремено одложување на постојната локација, до реализација на Активност бр.4 од Оперативниот план	Одложувањето на предвиденото место, до рециклирање и враќање повторно во процесот на производство, треба да обезбедува услови кои не дозволуваат влијание врз животната средина
Саѓи	На отворен простор	Привремено одложување на постојната локација до реализација на Активност бр.3	Одложувањето на предвиденото место треба да обезбедува услови кои не дозволуваат влијание врз животната средина
Азбест	На отворен простор	Привремено одложување на постојната локација до реализација на Активност бр.3	Одложувањето на предвиденото место треба да обезбедува услови кои не дозволуваат влијание врз животната средина
Комунален отпад	На отворен простор	Контејнери	До превземање од ЈКП
Отпадно железо	На отворен простор	Привремено одложување, до продажба	Повремена продажба на овластени фирми
Огноотпорен шамот	На отворен простор	Привремено одложување, до превземање	Го превзема изведувачот

2.6 Преработка и одлагање на отпад

2.6.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе го преработува и одлага отпадот како што е опишано во документите наведени во Табела 2.6.1, или на друг начин договорен писмено со Надлежниот орган.

Табела 2.6.1 : Искористување и отстранување на отпадот		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Управување на течен и цврст отпад	Барање и прилог кон барањето, Поглавје V.2	26.11.2008
Отпад-Користење и одложување на опасен и друг вид отпад	Барање и прилог кон барањето Анекс 1 Тб.V.2.1 и Тб.V.2.2	26.11.2008
Договор за продажба на цврст неопасен отпад	Дополнување на барање бр.11-9314/2	02.11.2012
Оценка на влијанието врз животната средина од депонирање на отпадот на самата локација	Барање и прилог кон барањето, Поглавје VII	26.11.2008
Користење и одложување на опасен и друг вид отпад	Дополнување на барањето бр.11-2520/1 Тб.V.2.1 и Тб.V.2.2	18.03.2013

- 2.6.2 Отпадот кој се испраќа надвор од инсталацијата за отстранување или повторна употреба ќе се транспортира само од овластени лица. Отпадот ќе се транспортира од местото на активност до местото за отстранување или повторна употреба само на начин кој нема да влијае врз животната средина и во согласност со соодветните Национални и Европски законски регулативи и протоколи.
- 2.6.3 За активностите кои се поврзани со операции за управување со отпадот на локацијата ќе се води целосна евиденција, која ќе биде достапна за инспектирање од страна на овластени лица на Надлежниот орган во секое време. Оваа евиденција треба да ги содржи како минимум следните детали:
-Имиња на преземачот и транспортерите на отпадот,
-Имиња на лицата кои се одговорни за крајно одлагање/ рециклирање на отпадот,
-Писмена потврда од приемот и одлагањето/ рециклирањето на отпадот за било какви опасни материји кои се пратени надвор од локацијата.
- 2.6.4 Методите за карактеризирање на отпадот со цел да се направи разлики помеѓу инертниот, опасниот и неопасниот отпад треба да бидат во согласност со Националните закони и во отсуство на нив според Европските регулативи.
- 2.6.5 Не се дозволува употреба на рециклиран опасен отпад во процесните активности на инсталацијата ако предходно со третирање не е доведен на ниво на неопасен отпад.

2.7 Енергетска ефикасност

2.7.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе употребува енергија како што е опишано во документите наведени во Табела 2.7.1, или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган .

Табела 2.7.1 : Енергетска ефикасност		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Техники и технологии на употреба	Барање и прилог кон барањето, Поглавје VIII	26.11.2008
НДТ за зголемување на ефикасноста на котлите и постројката	Барање и прилог кон барањето, Поглавје X	26.11.2008

2.7.2 Операторот треба да има план за управување со енергијата, кој ќе биде дополнуван годишно.

2.7.3 Операторот за правилно одржување на уредите и деловите кои во процесот на експлоатација имаат непосредно влијание на ефикасно искористување на енергенсите-согласно упатството на производителот на опремата, треба да има динамички план за одржување.

2.7.4 Операторот треба на основа на аналитички показатели за енергетска ефикасност, да превзема соодветни мерки за одржување и зголемување на истата.

2.7.5 Операторот треба во годишните извештаи до Надлежниот орган да достави информација за постигнатиот напредок во делот на енергетската ефикасност и заштеда..

2.8 Спречување и контрола на несакани дејствија

2.8.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе ги спречи и ограничи последиците од несаканите дејствија, онака како што е опишано во документите наведени во Табела 2.8.1, или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган .

Табела 2.8.1 : Спречување и контрола на несакани дејствија		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Ракување и складирање на суровини, материјали и производи	Барање и прилог кон барањето, Поглавје V,1	26.11.2008
Управување со отпад	Барање и прилог кон барањето, Поглавје V,2	26.11.2008
Спречување на несреќи и итно реагирање	Барање и прилог кон барањето, Поглавје XII	26.11.2008

- 2.8.2 Исправноста на садовите под притисок, цевните инсталации и другата опрема ќе се проверува редовно од овластено правно лице согласно законската регулатива.
- 2.8.3 Операторот ќе склучи договор со овластените лица за извршување на овие активности.
- 2.8.4 Операторот е должен да води евиденција за контролираната опрема и истата ја чува.
- 2.8.5 Во случај на несреќа Операторот веднаш треба да:
- Го изолира изворот на било какви емисии,
 - Спроведе непосредна истрага за да се идентификува природата, изворот и причината на било која емисија која произлегла од тоа,
 - Го процени загадувањето на околината ако е предизвикано од инцидентот,
 - Да ги идентификува и да ги спроведе мерките за минимизирање на емисиите и ефектите кои следуваат,
 - Забележи датумот и местото на несреќата,
 - Го извести Надлежниот орган и другите заинтересирани страни.
- 2.8.6 Во рок од 1(еден) месец од несреќата Операторот треба да достави предлог до Надлежниот орган или друг начин договорен со Надлежниот орган. Предлогот има за цел да:
- Идентификува и постави мерки за да се избегне повторно случување на несреќата,
 - Идентификува и постави било какви други активности за санација.

2.9 Бучава и вибрации

2.9.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе ја контролира бучавата и вибрациите како што е опишано во документите наведени во Табела 2.9.1, или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган .

Табела 2.9.1 : Бучава и вибрации		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Емисии на бучава	Барање и прилог кон барањето, Поглавје VI.5	26.11.2008
Влијание на бучавата врз животната средина	Барање и прилог кон барањето, Поглавје VII.8	26.11.2008
Емисии на вибрации	Барање и прилог кон барањето, Поглавје VI.6	26.11.2008

2.9.1 Операторот треба да изврши годишен преглед на бучавата на границите на локацијата.методите за испитување на бучавата треба да бидат во согласност со Законот за Бучава.

2.10 Мониторинг

2.10.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе изведува мониторинг, ќе го анализира и развива истиот како што е опишано во документите наведени во Табела 2.10.1, или на друг начин писмено договорен со Надлежниот орган.

Табела 2.10.1 : Мониторинг		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Точки на мониторинг и мерни места за земање примероци	Барање и прилог кон барањето, Поглавје IX	26.11.2008
Точки на емисии во атмосферата	Дополнување на барањето бр.11-2520/1 Т6.VI.1.1	18.03.2013

2.10.2 Ќе обезбеди:

- а** безбеден и постојан пристап до мерните места, за да се овозможи земањето примероци/мониторингот да биде изведено во релација со точките на емисија наведени во Додаток 2, освен ако не е поинаку наведено во Додатокот; и
- б** безбеден пристап до други точки на земање примероци/мониторинг, кога тоа ќе го побара Надлежниот орган.

2.10.3 Земањето примероци и анализите на сите загадувачи исто како и референтните мерни методи за калибрирање на автоматизираните системи за мерење ќе се вршат согласно CEN и ISO стандардите, усвоени како македонските стандарди.

2.10.4 Операторот е должен да врши мониторинг согласно мерните места и фреквенцијата наведени во дозволата, кога истата е оперативна .

2.10.5 Со опремата за мониторинг и анализа треба да се ракува и истата да се одржува како што е потребно, со цел прецизен мониторинг на емисиите и испуштањата и задоволување на стандардите.

2.10.6 Фреквенцијата, методите и опсегот на мониторинг, како и узоркувањето и анализата може да се дополнат или изменат во согласно со Надлежниот орган, по претходно извршено тестирање.

2.10.7 Операторот се задолжува континуирано да ги доставува резултатите од мониторингот до надлежниот орган.

2.11 Престанок на работа

2.11.1 Операторот, согласно условите во дозволата, ќе обезбеди услови за престанок на работата на инсталацијата како што е опишано во документите наведени во Табела 2.11.1, или на друг начин договорен со Надлежниот орган на писмено.

Табела 2.11.1 : Престанок на работа		
Опис	Документ	Дата кога е примено
Ремедијација. престанок со работа, повторно започнување со работа и грижа по престанок на активностите	Барање и прилог кон барањето, Поглавје XIII	26.11.2008

- 2.11.2 При планиран делумен или целосен прекин на работа на инсталација Операторот е должен да превземе мерки за задоволување на условите наведени во оваа дозвола, и да обезбеди новонастанатата состојба да нема влијание врз животната средина.
 - 2.11.3 Обврска за враќање на животната средина во задоволителна состојба по престанок на работа на инсталацијата од страна на Операторот ќе се врши согласно Законот за животна средина, член 120,
 - 2.11.4 Секој исклучување на инсталацијата од работа и нејзино повторно активирање ќе биде пријавено до Надлежниот орган
- 2.12 Инсталации со повеќе оператори
- 2.12.1 Со инсталацијата за која се издава дозвола управува само еден оператор или оваа дозвола е валидна само за оние делови од инсталацијата што се означени на мапата во делот 1.1.2 од оваа дозвола.

3 Документација

3.1.1 Документацијата (“Специфицирана Документација”) ќе содржи податоци за:

- а** секоја неисправност, дефект или престанок со работа на постројката, опремата или техниките (вклучувајќи краткотрајни и долготрајни мерки за поправка) што може да има, имало или ќе има влијание на перформансите врз животната средина што се однесуваат на инсталацијата за која се издава дозволата. Овие записи ќе бидат чувани во дневник воден за таа цел;
- б** целиот спроведен мониторинг и земањето примероци и сите проценки и оценки направени на основа на тие податоци.

3.1.2 За инспекција од страна на Надлежниот орган во било кое пристојно време ќе бидат достапни:

- а** Специфицираната документација;
- б** Било кои други документи направени од страна на Операторот поврзани со работата на инсталацијата за која се издава дозволата (“Други документи”).

3.1.3 Копија од било кој специфициран или друг документ ќе му биде доставен на Надлежниот орган на негово барање и без надокнада.

3.1.4 Специфицираните и другите документи треба:

- а** да бидат читливи;
- б** да бидат направени што е можно побрзо;
- ц** да ги вклучат сите дополнувања и сите оригинални документи кои можат да се приложат.

3.1.5 Операторот е должен специфицираната и другата документација да ја чува за време на важноста на оваа дозвола, како и пет години по престанокот на важноста.

3.1.6 За целиот примен или создаден отпад во инсталацијата за која што се издава дозволата, операторот ќе има документација (и ќе ја чува истата за време на важноста на оваа дозвола, како и пет години по престанокот на важноста) за

- а** Составот на отпадот, или онаму каде што е можно, опис;
- б** најдобра проценка на создадената количина отпад;
- ц** трасата на транспорт на отпадот за одлагање; и
- д** најдобра проценка на количината отпад испратен на преработка.

- 3.1.7 Операторот на инсталацијата за којашто се издава дозволата ќе направи записник, доколку постојат жалби или тврдења за нејзиното влијание врз животната средина. Во записникот треба да стои датум и време на жалбата, како и кратко резиме доколку имало било каква истрага по таа основа и резултати од истата. Таквите записи треба да бидат чувани во дневник воден за таа цел.
- 3.1.8 Операторот ќе води записи од секој инцидент. Овој запис треба да вклучува детали за природата, обемот и влијанието на инцидентот, како и причините што довеле до него. Евиденцијата треба да ги вклучува и превземените корективни мерки за да се управува со инцидентот, да се минимизира генерираниот отпад и ефектот врз животната средина и да се избегне повторно случување.

4 Редовни извештаи

- 4.1.1 Сите извештаи и известувања што ги бара оваа дозвола, операторот ќе ги испраќа до Надлежниот орган за животна средина.
- 4.1.2 Операторот ќе даде извештај за параметрите од Табела Д2 во Додатокот 2 или на друг начин како што е наведено во дозволата.
- 4.1.3 Сите извештаи ќе бидат потпишани од страна на овластено лице од Инсталацијата.
- 4.1.4 Операторот ќе поднесе до Надлежниот орган најдоцна до 31-ви Март секоја година, ГИЖС кој ја покрива предходната календарска година. Овој извештај кој треба да биде доставен до Надлежниот орган, треба да вклучи како минимум, информациите специфицирани во следната Табела: Годишниот извештај за Животната средина од оваа Дозвола треба да се подготви со било кои релевантни упатства кои се издадени од страна на Надлежниот орган

Годишен извештај за животна средина. Содржина

Емисии од инсталацијата (поднесување на РИПЗМ+согласност со ГВЕ),
Извештај за управување со отпад,
Преглед на потрошуваќа на суровини,
Преглед на забелешки(жалби/поплаки),
Материјален биланс за употребена вода и масла,
Програма за управување со животна средина-извештај од предходна година,
Програма за управување со животната средина-предлог за тековната година,
Извештај за мониторингот на животната средина,
Регистар на загадувачки емисии-извештај од предходната година,
Регистар на загадувачки емисии-предлог за тековната година,
Извештај за мониторинг на бучава,
Извештај за извршени проверки на садови под притисок и друга опрема
Преглед на пријавени инциденти,
Извештај за енергетска ефикасност,
Извештај за финансиски обврски предмет на оваа дозвола,
Извештај за утврдување на ефикасноста од користење на суровини во процесот и редукција на генерираниот отпад,
Извештај за информирање на јавноста за конкретната година,
Преглед на планот за управување со резидиум/Затварање, реставрација и план за управување со грижата на локацијата по нејзино затварање(секој пет години),
Изјава за мерките во врска со превенција на штета врз животната средина и корективни мерки(Обврски кон животната средина),
Сите други прашања специфицирани од страна на Надлежниот орган

5 Известувања

Операторот ќе го извести Надлежниот орган **без одложување**:

- а** кога ќе забележи емисија на некоја супстанција која го надминува лимитот или критериумот на оваа дозвола, наведен во врска со таа супстанција;
- б** кога ќе забележи фугитивна емисија што предизвикала или може да предизвика загадување, освен ако емитираната количина е многу мала да не може да предизвика загадување;
- ц** кога ќе забележи некаква неисправност, дефект или престанок на работата на постројката или техниките, што предизвикало или има потенцијал да предизвика загадување; и
- д** било какво несакано дејство што предизвикало или има потенцијал да предизвика загадување.

5.1.2 Операторот треба да достави писмена потврда до Надлежниот орган за било кое известување од условот 5.1.1 согласно Распоредот 1 од оваа дозвола, преку испраќање на податоци наведени во Делот А од Распоредот 1 од оваа дозвола во рок од 24 часа од ова известување. Операторот ќе испрати подетални податоци наведени во Делот Б од тој Распоред, што е можно побрзо.

5.1.3 Операторот ќе даде писмено известување што е можно побрзо, за секое од следниве

- а** перманентен престанок на работата на било кој дел или на целата инсталација, за која се издава дозволата;
- б** престанок на работата на некој дел или на целата инсталација за која се издава дозволата, со можност да биде подолго од 1 година; и
- ц** повторно стартување на работата на некој дел или целата инсталација за кој што се издава дозволата, по престанокот по известување според 5.1.3 (б).

5.1.4 Операторот ќе даде писмено известување во рок од 14 дена пред нивното појавување, за следниве работи:

- i** било каква промена на трговското име на Операторот, регистарско име или адресата на регистрирана канцеларија;
- ii** промена на податоците за холдинг компанијата на операторот (вклучувајќи и податоци за холдинг компанијата кога операторот станува дел од неа);
- iii** за активности кога операторот оди во стечај склучува доброволен договор или е оштетен;

6 ЕМИСИИ

6.1 Емисии во воздух

6.1.1 Емисиите во воздух од точката(ите) на емисија наведени во Табела 6.1.1, ќе потекнат само од извор(и) наведен(и) во таа Табела. (Број според мапата)

Табела 6.1.1 : Емисиони точки во воздухот		
Ознака на точка на емисија/опис	Извор	Локација на точката на емисија
A1	Голем оцак од главниот котел	N 41,45741 ; E 21,16063
A2	Мал оцак од стартна котлара	Y=7 597 376,36 X=4 590 895,38



6.1.2 Границите на емисиите во воздух за параметарот(рите) и точката(ите) на емисија наведени во Табела 6.1.2 нема да бидат пречекорени во соодветниот временски период.

- 6.1.3 Операторот ќе врши мониторинг на параметрите наведени во табела 6.1.2.1 и 6.1.2.2, на точките на емисија и најмалку на фреквенции наведени во тие табели.
- 6.1.4 Операторот, мониторингот на загадувачките супстанции во воздухот ќе ги врши согласно Активноста бр. 5 од Оперативниот план.
- 6.1.5 Граничните вредности на емисиите во атмосферата во оваа Дозвола треба да се интерпретираат на начин даден во Правилник за ГВ за дозволени нивоа на емисии и видови на загадувачки супстанции во отпадните гасови и пареи кои ги емитуваат стационарни извори во воздухот. (Сл.весник на РМ бр.141/10)
- 6.1.6 Граничните вредности на емисиите за загадувачките супстанции и волуменот на протокот за емисии во воздух специфицирани во оваа Дозвола треба да бидат постигнати под стандардни услови за гасови од согорување; во единица волумен сув отпаден гас на температура од 273 ° К, под притисок од 101.3 kPa и содржина на O₂ на единица волумен отпаден гас од 3% за ложишта од течни и гасовити горива

Табела 6.1.2.1 : Граници на емисиите во воздухот			
Параметри	Ознака на точка на емисија: А1 испуст од голем оџак на главен котел		Фреквенција на мониторинг
Проток	219.496,33 Nm ³ /h ; Висина на испустот 160m над земја		
	До (датум) на издавање на дозволата	Концентрација ГВЕ	
SO ₂		400 mg/Nm ³	Континуирано
NO _x изразени како NO ₂		400 mg/Nm ³	Континуирано
Прашина		50 mg/m ³	Континуирано

- 6.1.7 Континуираното мерења вклучува и мерење на проток, содржина на кислород, температура, притисок и содржина на водената пареа. Континуирано мерење на содржината на водената пареа во отпадните гасови не е потребно, доколку примерок од отпадниот гас се суши пред да се анализираат емисиите.

Табела 6.1.2.2 : Граници на емисиите во воздухот			
Параметри	Ознака на точка на емисија: А2 испуст од ошак на стартна котлара		Фреквенција на мониторинг
Проток	84000 Nm ³ /h ; Висина на испустот 60 m над земја		
	До (датум) на издавање на дозволата	Концентрација (mg/m ³) ГВЕ	
СО		170	Месечно
SO ₂		1700	Месечно
NO _x изразени како NO ₂		350	Месечно
HF		5	Месечно
HCL		30	Месечно
Прашина		100	Месечно
Чаден број		2*	Месечно

*Тешко масло за ложење за кое важи стандардот МКС В.Н8.270

- 6.1.7 Емисиите од инсталацијата не треба да содржат нападен мирис надвор од границите на инсталацијата,
- 6.1.8 Емисиите во воздухот, освен пареа и кондензирана водена пареа, не треба да содржат капки од перзистентна магла и перзистентен чад.
- 6.1.9 Емисиите не треба да содржат видлив чад. Ако, поради причина на одржување, емисиите на чад се предизвикани од повторно стартување од ладно, истото не треба да трае подолго од 20 минути во било кој период од 8 часови и сите практични чекори треба да се преземат да се минимизира емисијата.
- 6.1.10 Операторот треба да гарантира дека сите операции што ќе се изведуваат на локацијата, ќе се изведуваат на начин што ќе обезбеди емисиите во воздухот , вклучително и прашиката, да не предизвикуваат нарушување на животната средина надвор од границите на локацијата.

- 6.1.11 По однос на Граничните вредности на загадувачките супстанции во амбиентниот воздух, Операторот е должен да ги почитува условите согласно: Уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели (Сл.весник на РМ 50/2005):
- 24-часовна гранична вредност $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ PM_{10} не смее да биде надмината повеќе од 35 пати во текот на една календарска година,
 - Едночасовна гранична вредност, $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$ NO_2 не смее да биде надмината повеќе од 18 пати во текот на една календарска година,
 - Средно дневна гранична вредност, $125 \mu\text{g}/\text{m}^3$ SO_2 не смее да биде надмината повеќе од 3 пати во текот на една календарска година.
- 6.1.12 Операторот ќе донесе план за преземање на мерки за заштита на амбиентниот воздух од загадување преку намалување на одделните загадувачки супстанции во воздухот за период од 5 (пет) години, а ќе го ревидира еднаш годишно.
- 6.1.13 Мерките за заштита на амбиентниот воздух од загадување, Операторот ќе ги достави до Надлежниот орган за животна средина.
- 6.1.14 Операторот се иззема од обврските во т.6.1.12 и т.6.1.13 доколку се исполнети одредбите од чл.5 од Уредбата за определување на согорувачките капацитети кои треба да преземат мерки за заштита на амбиентниот воздух од загадување (Сл.в.112/2011)

6.2 Емисии во почва

6.2.1 Операторот после реализација на Активноста бр.3 предвидена со Оперативниот план, ќе врши еднаш годишно мониторинг на загадувањето на почвата и за резултатите ќе го извести Надлежниот орган.

6.3 Емисии во вода (различни од емисиите во канализација)

6.3.1 Емисии во вода од точка(и) на емисија наведени во Табела 6.3.1 ќе потекнуваат само од извор(ите) наведени во таа Табела

Табела 6.3.1 : Точки на емисија во вода		
Ознака на точка на емисија.	Извор	Количество
W(A) 3 Y=7 597 776,27 X=4 591 087,62	Собирна шахта за замазутени води	300 м ³ /ден, просечно
W(A) 4 Y=7 597 859,09 X=4 591 243,17	Одводен канал	21 м ³ /ден, просечно

6.3.2 Границите за емисиите во вода за параметарот(рите) и точката(ите) на емисија поставени во Табела 6.3.2, нема да бидат пречекорени во соодветниот временски период.

6.3.3 Операторот ќе изведува мониторинг на параметрите наведени во Табела 6.3.2.1 на точка на емисија и со фреквенции наведени во таа Табела.

6.3.4 Операторот ќе изведува мониторинг на параметрите наведени во Табела 6.3.2.2 на точките на емисија за контролни потреби и кога ќе побара од него Надлежниот орган со фреквенции наведени како во табелата.

- 6.3.5 Не се дозволува во таложникот за замазутени води присуство на масла и масти кои можат да имаат влијание на почвата и подземните води.

Табела 6.3.2.1 : Граници на емисија во вода		
Ознака на точка на емисија: W(A) 3-Собирна шахта за замазутени води		
Параметар	Гранични вредности	Фреквенција на мониторинг
РН	6.5-9,0	Континуирано*
Температура °C	30	Континуирано*
Суспендирани материји mg/l	35	4 пати годишно*
Токсичност G _d	3	4 пати годишно*
БПК ₅ mg O ₂ /l	25	4 пати годишно*
ХПК mg O ₂ /l	125	4 пати годишно*
Вкупни масла и масти mg /l	20	4 пати годишно*
Минерални масла mg /l	10	4 пати годишно*
Сулфати mg /l	250	4 пати годишно*
Хлориди mg /l	/	4 пати годишно*
Нитрити mg /l	1	4 пати годишно*
Нитрати mg /l	2	4 пати годишно*
Cl ₂ вкупен mg/l	0.5	4 пати годишно*
P вкупен mg /l	2	4 пати годишно*
N вкупен mg /l	10	4 пати годишно*
Cr вкупен mg /l	0,5	4 пати годишно*

Табела 6.3.2.2: Граници на емисија во вода		
Ознака на точка на емисија: W(A) 4 Одводен канал		
Параметар	Гранични вредности	Фреквенција на мониторинг
РН	6,5-9,0	Континуирано*
Температура C ⁰	30	Континуирано*
Суспендирани материји mg/l	35	2 пати годишно*
Токсичност G _d	3	2 пати годишно*
БПК ₅ mg O ₂ /l	25	2 пати годишно*
ХПК mg O ₂ /l	125	2 пати годишно*
Сулфати mg /l	250	2 пати годишно*
Хлориди mg /l	/	2 пати годишно*
Нитрити mg /l	1	2 пати годишно*
Нитрати mg /l	2	2 пати годишно*
Сl вкупен mg /l	0,5	2 пати годишно*
Р вкупен mg /l	2	2 пати годишно*
Н вкупен mg /l	10	2 пати годишно*
As mg /l	0,1	2 пати годишно*
Cu mg /l	0,5	2 пати годишно*
Zn mg /l	2	2 пати годишно*
Ni mg /l	0,5	2 пати годишно*
Pb mg /l	0,5	2 пати годишно*
Cr вкупен mg /l	0,5	2 пати годишно*
V mg /l	0,05	2 пати годишно*

*(референтна метода на мерење согласно Правилник за условите, начинот и ГВЕ за испуштањето на отпадните води по нивното прочистување.....Прилог 1, Сл.в.81/2011, за секој параметар засебно)

- 6.3.6 Не смее да има емисии во вода од страна на инсталацијата за која се издава дозволата, на било која супстанција пропишана за вода за која нема дадено граници во Табела 6.3.2.1 и 6.3.2.2 освен за концентрации кои не се поголеми од оние кои веќе ги има во водата.
- 6.3.7 Операторот ќе зема примероци и врши мониторинг на местото пред и по вливање на отпадната вода во р.Вардар согласно податоците во табелата 6.3.2.1 и 6.3.2.2 и кога од него ќе побара соодветниот Надлежен орган

6.4 Емисии во канализација

6.4.1 Нема емисии на вода во канализација

6.5 Емисии на топлина

6.5.1 Од инсталацијата за која се издава оваа Дозвола нема да има емисии на топлина кои значително ќе влијаат врз животната средина

6.6 Емисии на бучава и вибрации

6.6.1 Емисиите на бучава на граници на локацијата треба да се во согласност со стандардите пропишани со национално законодавство (Одлука за утврдување во кои случаи и под кои услови се смета дека е нарушен мирот на граѓаните Сл.в.бр.01/09) г.

Подрачје диференцирано според степенот на заштита од бучава	Ниво на бучава изразена во dBA		
	L _д	L _в	L _н
Подрачје од четврти степен	70	70	60

6.6.2 Операторот АД ТЕЦ Неготино во државна сопственост, Неготино припаѓа на подрачје од четврти степен.

6.6.3 Операторот редовно ќе ја следи вибрационата состојба на постројките во рамките на инсталацијата.

7 Пренос до пречистителна станица за отпадни води

8 Услови надвор од локацијата

- 8.1 Операторот е должен во случај на нарушување на амбиенталниот воздух во околината со непосредно влијание од неговата активност и покрај задоволувањето на поставените гранични вредности на емисијата како резултат на отстапување од вообичаените атмосферски движења, да превземе соодветни мерки во процесот на производство а со цел за намалување на создаденото загадување.

9 Оперативен план

9.1 Операторот ќе ги спроведе договорените мерки наведени во Табела 9.1.1, заклучно со датумот наведен во таа табела и ќе испрати писмено известување до Надлежниот орган за датумот кога било комплетирана секоја мерка, во рок од 14 дена од завршувањето на секоја од тие мерки.

Табела 9.1.1 : Оперативен план		
Ознака	Мерка	Датум на завршување
Активност бр 1	Обезбедување на адитиви за мазут, Предвидена дата на почеток на реализацијата: Септември 2013 г. Вредност на инвестицијата: 20.000 €	Март, 2014 г.
Активност бр 2	Доопремување на пречистителните објекти; <ul style="list-style-type: none"> • На системот за прочистување на замазутените води ќе се врши поправка на неисправна опрема (вентили, пумпи и мерна опрема) како и воспоставување на систем за регенерација на филтрите, • На системот за прочистување на фекалните води ќе се воспостави шемата за аерација и хлорирање. Предвидена дата на почеток на реализацијата: Септември 2013 г. Вредност на инвестицијата: 40.000 €	Март, 2014 г.
Активност бр 3	Изведба на склад за привремено складирање на отпад, Предвидена дата на почеток на реализацијата: Септември 2013 г. Вредност на инвестицијата: 10.000 €	Декември, 2013 г.
Активност бр 4	Доопремување на маслена станица за филтрирање (прочистување) на употребените масла (турбинско, трансформаторско, машинско, моторно и др.); <ul style="list-style-type: none"> • Ремонт на постојната машина за филтрирање и изведба на стабилни линии (челични цевководи), • Изведба на мини плато за машината, • Изведба на систем за прифаќање на дренажното масло. Предвидена дата на почеток на реализацијата: Октомври 2013 г. Вредност на инвестицијата: 20.000 €	Декември, 2013 г.
Активност бр 5	Ангажирање на акредитирана лабораторија за мониторинг на загадувачки супстанции во воздухот, водата и почвата. Предвидена дата на почеток на реализацијата: Октомври 2013 г. Вредност на инвестицијата: 8.000 €/год.	Континуирано
Активност бр 6	Воведување на сертифициран систем за управување со животната средина-ЕМС, Предвидена дата на почеток на реализацијата: Ноември 2013 г. Вредност на инвестицијата: 10.000 €	Април, 2014 г.

10 Договор за промени во пишана форма

- 10.1 Кога својството “или како што е друго договорено на писмено” се користи во услов од дозволата, операторот ќе бара таков договор на следниот начин:
- 10.1.1 Операторот ќе и даде на Надлежниот орган писмено известување за деталите на предложената промена, означувајќи го релевантниот(те) дел(ови) од оваа дозвола: и
 - 10.1.2 Ваквото известување ќе вклучува проценка на можните влијанија на предложената промена (вклучувајќи создавање отпад) како ризик за животната средина од страна на инсталацијата за која се издава дозволата.
- 10.2 Секоја промена предложена според условот 10.1.1 и договорена писмено со Надлежниот орган, може да се имплементира само откако операторот му даде на Надлежниот орган претходно писмено известување за датата на имплементација на промената. Почнувајќи од тој датум, операторот ќе ја управува инсталацијата согласно таа промена и за секој релевантен документ што се однесува на тоа, дозволата ќе мора да се дополнува.

Додаток 1

Писмена потврда за известувања

Овој Додаток ги прикажува информациите што операторот треба да ги достави до Надлежниот орган за да го задоволи условот 5.1.2 од оваа дозвола.

Мерните единици користени во податоците прикажани во делот А и Б треба да бидат соодветни на условите на емисијата. Онаму каде што е можно, да се направи споредба на реалната емисија и дозволените граници на емисија.

Ако некоја информација се смета за деловно доверлива, треба да биде одделена од оние што не се доверливи, поднесена на одделен лист заедно со барање за комерцијална доверливост во согласност со Законот за животна средина.

Потврдата треба да содржи

Дел А

- Име на операторот.
- Број на дозвола.
- Локација на инсталацијата.
- Датум на доставување на податоци.
- Време, датум и локација на емисијата.
- Карактеристики и детали на емитираната(ите) супстанција(и), треба да вклучува :
 - Најдобра проценка на количината или интензитетот на емисија, и времето кога се случила емисијата.
 - Медиум на животната средина на кој што се однесува емисијата.
 - Превземени или планирани мерки за стопирање на емисијата.

Дел Б

- Други попрецизни податоци за предметот известен во Делот А
- Превземени или планирани мерки за спречување за повторно појавување на истиот проблем.
- Превземени или планирани мерки за исправување, лимитирање или спречување на загадувањето или штетата на животната средина што може да се случи како резултат на емисијата.
- Датуми на сите известувања од Делот А за време на претходните 24 месеци.
- Име Пошта.....
- Потпис Датум
- Изјава дека потпишаниот е овластен да потпишува во име на операторот.

Министерство за животна средина и просторно планирање Дозвола Бр.

Додаток 2

Извештаи за податоците од мониторингот

Параметрите за кои извештаите ќе бидат направени, согласно условите 4.1.2 од оваа дозвола, се наведени подолу.

Табела Д2: Извештаи за податоците од мониторингот		
Параметар	Фреквенција на извештајот	Период на поднесување извештаи
Годишен извештај за Животна средина	Годишно	До 31-ви март секоја година
Евиденција на инциденти	Како што се случуваат	Во рок од 5 (пет) дена од инцидентот
Мониторинг на квалитетот на воздухот	Месечно	10 (десет дена) по истекот на месецот за кој се поднесува извештајот
Мониторинг на квалитетот на отпадните води од собирна шахта	4 пати годишно	10 (десет) дена по истекот на кварталот за кој се поднесува извештајот
Мониторинг на квалитетот на отпадните води од одводниот канал	2 пати годишно	10 (десет) дена по истекот на 6 месеци за кој се поднесува извештајот
Мониторинг на квалитетот на почвата и подземните води	Годишно*	До 31-ви март секоја година
Преглед на бучава	Годишно	До 31-ви март секоја година
Ревизија на енергетска ефикасност	Годишно	До 31-ви март секоја година

*По реализација на Активноста бр.3 од Оперативниот план